

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 75 год. LXVII

3 јуни 2011, петок

Цената на овој број е 210 денари.

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1878. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	3	1882. <b>Правилник</b> за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба.....	6
1879. <b>Одлука</b> за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.....	3	1883. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација.....	8
1880. <b>Решение</b> за именување главен ревизор на ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	3	1884. <b>Правилник</b> за формата и содржината на известувањето заради неодлучување по поднесена жалба.....	11
1881. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето за неиздавање на одобрение за поставување на пливачки објект, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение.....	4	1885. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за управување со железничко возило, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.....	13

	Стр.		Стр.
1886. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација.....	15	1894. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија.....	30
1887. <b>Правилник</b> за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение.....	17	1895. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	31
1888. <b>Правилник</b> за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба.....	20	1896. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32
1889. <b>Одлука</b> за избор на претседател на Вишиот управен суд.....	22	1897. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32
1890. <b>Одлука</b> за утврдување на содржина на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово.....	22	1898. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32
1891. <b>Одлука</b> за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем.....	25	1899. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	33
1892. <b>Одлука</b> за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана.....	26	1900. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	33
1893. <b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас.....	26	1901. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	34
		1902. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	35
		1903. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	35
		1904. <b>Исправка</b> на „Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности“ и „Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок“ од Министерството за финансии, објавени во „Службен весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 година.....	36
		1905. <b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2011 година.....	36
		<b>Огласен дел</b> .....	1-60

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**1878.**

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010 и 162/1010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010 и 5/2011), во член 1 во табелата алинејата „раководител на Ревизорско тело во системот на управување со претпристапните фондови на Европската унија во Република Македонија - 3,7“ се заменува со нова алинеја која гласи:

- „главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош - 3,7“.

По алинејата – „главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош – 3,7“ се додава нова алинеја која гласи:

-,заменик на главниот ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош – 3,3“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-3129/1  
19 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**1879.**

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, на седницата одржана на 19.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА**

**Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/11), во членот 16, став 2, во точката 1, наместо „Владимир Бахчовановски – извршен директор“, да стои „Цветко Грозданов“.

**Член 2**

Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3245/1  
19 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**1880.**

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2010 ), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 мај 2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕВИЗОР НА РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ**

1. За главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош се именува Владимир Бахчовановски, со мандат од девет години, без право на повторен избор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-3125/1  
19 мај 2011 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****1881.**

Врз основа на член 60-а став (2) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение во рокот утврден со член 60 став (7) од Законот за внатрешната пловидба.

**Член 2**

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение“ во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копии од барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7256

23 мај 2011 година

Скопје

Министер,  
**Миле Јанаклески, с.р.**

**Прилог**

ДО: ПИСАРНИЦАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА \_\_\_\_\_  
(назив на општината)

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Б А Р А Њ Е**

за неиздавање на одобрение за поставување на пливачки објект,  
односно недонесување на решение за одбивање  
на барањето за издавање на одобрение

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на барањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице - подносител на барањето)

Краток опис заради што се поднесува барањето:

Молам, во рокот утврден во член 60-а став (4) од Законот за внатрешната пловидба да постапите по барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект поднесено под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до писарницата на вашата општина, чија копија ви ја доставувам во прилог.

**Потпис на подносителот  
на барањето**

\_\_\_\_\_

1882.

Врз основа на член 66-б став (2) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ**  
**ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба во рокот утврден со член 60 став (9) од Законот за внатрешната пловидба.

Член 2

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за неодлучување по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот е со формат А-4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известувањето, број и датум, во средишниот дел се наведува називот на известувањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето, и место за потпис на подносителот на известувањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7257  
23 мај 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

## Прилог

**ДО: ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**  
**СКОПЈЕ**

Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

**Известување за неодлучување  
по поднесена жалба**

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на известувањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице  
- подносител на известувањето)

Краток опис поради што се поднесува известувањето:

Молам, Државниот управен инспекторат во рокот утврден во член 66-б став (3) од Законот за внатрешната пловидба да изврши надзор во Министерството за транспорт и врски, заради не постапување по поднесена жалба под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ против решението број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_, чија копија ја доставувам во прилог.

**Потпис на подносителот  
на известувањето**

\_\_\_\_\_

**1883.**

Врз основа на член 251 став (5) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВЕН**  
**ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И**  
**МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација за негово издавање.

**Член 2**

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба се поднесува на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација:

- Решение од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во внатрешната пловидба;
- доказ (договор за купопродажба, фактура) дека е сопственик на брод, чамец или скела;
- доказ за утврдена способност за пловидба на бродот, чамецот или скелата издадени од овластено здружение за класификација, односно од Капетанијата на пристаништата;
- доказ дека бродот има соодветен број на членови на екипаж со пропишана стручна подготовка (бродска книшка, односно дозвола за качување на брод), односно уверение за стекнато звање за управувач на чамец.

**Член 4**

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба се поднесува на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

**Член 5**

Кон барањето од член 4 на овој правилник се приложува следната документација:

- Решение од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во внатрешната пловидба;
- доказ (договор за купопродажба, фактура) дека е сопственик на брод;
- доказ за утврдена способност за пловидба на бродот, издаден од овластено здружение за класификација,
- доказ дека бродот има соодветен број на членови на екипаж со пропишана стручна подготовка (бродска книшка, односно дозвола за качување на брод).

**Член 6**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7258  
23 мај 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Миле Јанакиески, с.р.**



Прилог 1

ДО: \_\_\_\_\_  
(назив на општината)

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен  
превоз на патници и стока во внатрешната пловидба**

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на барањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице  
- подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба на релација \_\_\_\_\_.

м.п.

Потпис на подносителот  
на барањето

\_\_\_\_\_

**Кон барањето приложувам:**

- 
- 
- 
-

Прилог 2

**ДО: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен  
превоз на патници и стока во меѓудржавната  
и меѓународната пловидба**

---

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице - подносител на барањето)

---

(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице - подносител на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба на релација \_\_\_\_\_.

м.п.

Потпис на подносителот  
на барањето

\_\_\_\_\_

**Кон барањето приложувам:**

- 
- 
- 
-

1884.

Врз основа на член 48 став (10) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ**  
**ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето заради неодлучување по поднесена жалба во рокот утврден со член 48 став (9) од Законот за сигурност во железничкиот систем.

Член 2

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување заради неодлучување по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот е со формат А-4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известувањето, број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето, и место за потпис на подносителот на известувањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7251  
23 мај 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Миле Јанакиески**, с.р.

**Прилог**

**ДО: ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**  
**СКОПЈЕ**

Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

**Известување заради неодлучување  
по поднесена жалба**

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на известувањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице  
- подносител на известувањето)

Краток опис поради што се поднесува известувањето:

Молам, Државниот управен инспекторат да изврши надзор во рокот утврден во член 48 став (11) од Законот за сигурност во железничкиот систем во Комисијата надлежна за одлучување заради не постапување по жалбата поднесена под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ против решението број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_, чија копија ја доставувам во прилог.

**Потпис на подносителот  
на известувањето**

\_\_\_\_\_

1885.

Врз основа на член 30 став (5) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за управување со железничко возило, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола во рокот утврден со член 30 став (3) од Законот за сигурност во железничкиот систем.

##### Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на дозвола за управување со железничко возило, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола“ во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копии од барањето за издавање на дозвола за управување со железничко возило.

##### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7252

23 мај 2011 година

Скопје

Министер,

**Миле Јанакиески, с.р.**

**Прилог**

**ДО: ПИСАРНИЦАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА  
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ  
СКОПЈЕ**

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Барање заради неиздавање на дозвола за управување  
со железничко возило, односно недонесување  
на решение за одбивање на барањето за издавање  
на дозвола за управување со железничко возило**

---

(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на барањето)

---

(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 30 став (6) од Законот за сигурност во железничкиот систем да постапите по барањето за издавање на дозвола за управување со железничко возило поднесено под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до писарницата на Управата за сигурност во железничкиот систем, чија копија ви ја доставувам во прилог.

**Потпис на подносителот  
на барањето**

---

**1886.**

Врз основа на член 60 став (10) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ**  
**НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ И ПОТРЕБНАТА**  
**ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација.

**Член 2**

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација:

- копија од договорот за купопродажба или фактура заверена на нотар;
- решение од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност; и
- копија од сертификатот за утврдена способност на пливачкиот објект од овластено здружение за класификација заверена на нотар.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7255/2  
23 мај 2011 година  
Скопје

Министер,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

## Прилог

ДО: \_\_\_\_\_  
(назив на општината)

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Барање за издавање на одобрение  
за поставување на пливачки објект**

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на барањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице  
- подносителот на барањето)

Барам да ми се издаде одобрение за поставување на пливачки  
објект на локација \_\_\_\_\_.

**Потпис на подносителот  
на барањето**

\_\_\_\_\_

**Кон барањето приложувам:**

- 
- 
-



**1887.**

Врз основа на член 251-а став (2) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА**  
**ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА**  
**И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ**  
**НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение во рокот утврден со член 251 став (4) од Законот за внатрешната пловидба.

Член 2

Барањето заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение се поднесува на образец „Барање заради неиздавање одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копии од барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба.

Член 3

Барањето заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копии од барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7259/2  
1 јуни 2011 година  
Скопје

Министер,  
Миле Јанакиески, с.р.

**Прилог 1**

**ДО:** ПИСАРНИЦАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА \_\_\_\_\_  
(назив на општината)

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

**Б А Р А Њ Е**

заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока  
во внатрешната пловидба, односно недонесување на решение  
за одбивање на барањето за издавање на одобрение

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на барањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице - подносител на барањето)

Краток опис заради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 251-а став (4) од Законот за  
внатрешната пловидба да постапите по барањето за издавање на  
одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната  
пловидба, поднесено под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до  
писарницата на вашата општина, чија копија ја доставувам во прилог.

М.П

**Потпис на подносителот  
на барањето**

\_\_\_\_\_

**Прилог 2****ДО: Писарницата на министерот за транспорт и врски**

\_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Б А Р А Њ Е**

заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на барањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице - подносител на барањето)

Краток опис заради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 251-а став (4) од Законот за внатрешната пловидба да постапите по барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба, поднесено под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до писарницата на министерството, чија копија ја доставува во прилог.

М.П

**Потпис на подносителот  
на барањето**

\_\_\_\_\_

**1888.**

Врз основа на член 251-б став (1) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ**  
**ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба во рокот утврден со член 251 став (7) од Законот за внатрешната пловидба.

Член 2

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за неодлучување по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот е со формат А-4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известувањето, број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на подносителот на известувањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република Македонија“).

Бр. 01-7260

23 мај 2011 година

Скопје

Министер,

**Миле Јанакиески, с.р.**

**Прилог**

**ДО: ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**  
**СКОПЈЕ**

Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

**Известување за неодлучување  
по поднесена жалба во пропишан рок**

\_\_\_\_\_  
(назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице  
- подносител на известувањето)

\_\_\_\_\_  
(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице  
- подносител на известувањето)

Краток опис поради што се поднесува известувањето:

Молам, Државниот управен инспекторат да изврши надзор во рокот утврден во член 251-б став (2) од Законот за внатрешната пловидба во Министерството за транспорт и врски надлежно за одлучување заради непостапување по жалбата поднесена под број \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ против решението број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_, чија копија ја доставувам во прилог.

**Потпис на подносителот  
на известувањето**

\_\_\_\_\_

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1889.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 31.5.2011 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

1. За Претседател на Вишиот Управен суд е избрана:

Розалиа Кочковска – претседател на Управен суд.

2. Погоре избраниот претседател ќе започне со извршување на функцијата претседател во Вишиот управен суд, по конституирање на Вишиот управен суд согласно член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за управни спорови („Сл. весник на РМ“ бр. 150/10 од 18.11.2010) и давањето на свечена изјава согласно член 50 од Законот за судовите, а до конституирањето на судот останува да ја врши функцијата и работните задачи кои ги извршувал до моментот на изборот.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-932/1  
31 мај 2011 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија,  
Претседател,  
Александра Зафироска, с.р.

### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1890.

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 5 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2011 година донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ФОТОН УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ БОСИЛОВО

1. На Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 241, Босилово, му се утврдува содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на оваа Одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 07-15 од 19.07.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/10).

3. Со објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“ влегува во сила лиценцата донесена со Одлуката бр. 07-15 од 19.7.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/10).

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП-1 Бр. 07-25  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

### ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

**1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 241, Босилово

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија со фотоволтаичен систем

**3. Датум на издавање на лиценцата**  
3 јуни 2011 година

**4. Датум до кога важи лиценцата**  
3 јуни 2046 година

**5. Евидентен број на издадената лиценца**  
ЕЕ - 71.01.1/11

**6. Број на деловниот субјект – 6568998**

**7. Единствен даночен број – 4036010500302**

**8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

**9. Локација на вршење на енергетската дејност**  
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на монтажна челична конструкција поставена на КП 3512 и КП 3514 во КО Босилово.

#### **10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност**

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

#### **11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија**

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

#### **12. Права и обврски за носителот на лиценца**

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ФОН Увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со седиште ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 241, Босилово (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност, енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување, планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

#### **13. Планирање на одржување на производните капацитети**

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

#### **14. Обврска за информирање**

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи, операторот за дистрибуција, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

#### **15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

#### **16. Доверливост на информациите**

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

### **17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. извршување на програма за ремонти во претходната година;

5. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

6. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

7. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

### **18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

### **19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност**

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

### **20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии**

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

### **21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### **22. Квалитет на услугата**

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

### **23. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### **24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.



**Прилог 2 1891.****I. Податоци за фотоволтаичниот систем:**

- Име на фотоволтаичниот систем: ФОТОН 1
- Година на почеток на градба: 2010
- Година на завршеток на градба: 2011
- Процент животен век на фотоволтаичниот систем: 35 години
- Номинална моќност на фотоволтаичен систем: 11,5 kW
- Број на поставени фотоволтаични модули: 100 модула; марка Прамак - Швајцарија, тип PW 115; 129V/115Wr
- Број на поставени инвертори: еден, 3 – фазен, марка Фрониус – Австрија, тип IG Plus 150V-3
- Моќност на инверторот: 12 kW

**II. Податоци за сончево зрачење на локација с. Босилово по месеци:**

Месец	Wh/m <sup>2</sup>
Јануари	2190
Февруари	2950
Март	3750
Април	4860
Мај	5350
Јуни	5890
Јули	6040
Август	5840
Септември	5070
Октомври	3930
Ноември	2610
Декември	1540

**III. Очекувано производство на електрична енергија:**

- Предвидено просечно месечно односно годишно производство на електрична енергија при номинална моќност на фотоволтаична електрична централа Фотон 1 од 11,5 kW:

Месец	kWh
Јануари	815
Февруари	993
Март	1390
Април	1750
Мај	1980
Јуни	2110
Јули	2240
Август	2170
Септември	1820
Октомври	1460
Ноември	941
Декември	572
<b>Вкупно годишно производство:</b>	<b>18300</b>

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаични системи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2008 и 44/2010), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаичен систем, на седницата одржана на ден 3.6.2011 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ**

1. На Друштвото за производство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија од фотоволтаичен систем, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП бр. 07-60 од 9.2.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/2011), и како повластен производител на електрична енергија со единствен регистарски број ПП-СЕ-13-4185072-ОЕМКСЦ210420110006-/11 издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, му се одобрува користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем.

2. Податоци на барателот на повластената тарифа:
- Седиште на друштвото: ул. „Љубо Божиновски – Пиш“ бб, Тетово, Република Македонија;
  - Локација на фотоволтаичниот систем: фотоволтаичен систем изграден на постоен објект лоциран на ул. Благоја Стефковски бб, КП 13/2, КО Мацари, Скопје;
  - Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем: 49,9 kW;
  - Очекувано годишно производство: 65.000 kWh.

3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, согласно Одлуката за утврдување на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од фотоволтаични системи бр. 02-1316/1 од 27.7.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/2010), му се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €cents/kWh.

4. За повластената тарифа утврдена во точка 3 од оваа Одлука изразена во евро центи за испорачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе се врши по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. Во повластената тарифа утврдена во точка 3 од оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вредност.

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно за период од 15 години да ја користи повластената тарифа, утврдена во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи од денот на влегување во сила на оваа Одлука.

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП-1 Бр. 08-27  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

#### 1892.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мали хидроелектрани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2007), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје, за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од мала хидроелектрана, на седницата одржана на ден 3.6.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-3 од 9.5.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/2011), и како повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија со единствен регистарски број ПП-ХЕ-14-6587178-ОЕМКХЦ150420110008-11 издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, му се одобрува користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана МХЕ Другово.

2. Податоци на барателот на повластената тарифа:  
- Седиште на друштвото: ул. Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија;  
- Локација на малата хидроелектрана: КП бр. 742/4 КО Другово, Општина Другово;  
- Инсталирана моќност на малата хидроелектрана: 600 kW;

- Очекувано годишно производство: 3.300.000 kWh.

3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, согласно Одлуката за утврдување на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со

својство на повластен производител, бр. 02-231/Од 9.2.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2007), му се одобрува користење на следните повластени тарифи:

Блок	Месечни количини на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа (€cents/kWh)
I	1 - 85.000	12,00
II	85.001 - 170.000	8,00
III	170.001 – 350.000	6,00
IV	350.001 – 700.000	5,00

4. За повластените тарифи утврдени во точка 3 од оваа Одлука изразени во евро центи за испорачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе се врши по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. Во повластените тарифи утврдени во точка 3 од оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вредност.

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно за период од 20 години да ги користи повластените тарифи, утврдени во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи од денот на влегување во сила на оваа Одлука.

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП-1 Бр. 08-28  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

#### 1893.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 203 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, на седницата одржана на 3.6.2011 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштвото за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС“ ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-21  
3 јуни 2011 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

### Прилог 1

## Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

**1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС ДООЕЛ“ - Скопје ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“, бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија.

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**

Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас.

**3. Датум на издавање на лиценцата:**  
3.6.2011 година

**4. Период на важење на лиценцата:**  
10 години

**5. Датум до кога важи лиценцата:**  
3.6.2021 година

**6. Евидентен број на издадената лиценца:**  
ПГ-13.05.1/11

**7. Број на деловниот субјект - 6681085**

**8. Единствен даночен број - 4080011519693**

**9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас (во понатамошниот текст: снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи).

Како снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи, во смисла на оваа лиценца се смета набавка на природен гас од земјата и странството и продажба на природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, согласно пропишани тарифи и цени и други правила и прописи за снабдување на тарифни потрошувачи.

**10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност, снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за пристап и пренос на природен гас со операторот на системот за пренос на природен гас, договори за снабдување со природен гас склучени со тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос и обезбедување на регулирани услуги со кои ќе се уредуваат односите сврзани со снабдувањето на природен гас.

**11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија.

**12. Право на пристап и користење на системот за пренос на природен гас**

Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на системот за пренос на природен гас заради нормално вршење на енергетската дејност снабдување на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за пренос на природен гас, одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

**13. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречено и континуирано снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- го достави до Регулаторната комисија за енергетика договорот за купопродажба, односно набавка на природен гас за потребите на тарифните потрошувачи, веднаш по неговото склучување,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика копии од склучените договори за снабдување со секој тарифен потрошувач поодделно,

- за количините на природен гас кои се обврзал да ги снабдува, преку склучување на Договори за пристап и пренос на природен гас со операторот на системот за пренос на природен гас, да обезбеди доволен преносен капацитет и тарифни услуги во согласност со применливата тарифа, мрежните правила за пренос на природен гас и условите за снабдување со природен гас;

- обезбеди природен гас со квалитет согласно склучените договори, како и пропишаните норми за квалитет;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на системот за пренос на природен гас во однос на обврските поврзани со урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните трансакции;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаа за трансакциите и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија;

- им фактурира на своите купувачи на природен гас за преносниот капацитет;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и регулирани услуги на операторот на преносниот систем;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните правила, нормативи и стандарди за работа на системот за пренос на природен гас;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **14. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

#### **15. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

2.1. Набавка и продажба на природен гас во текот на извештајна година.

2.2. Финансиски извештаи:

- биланс на состојба и биланс на успех,  
 - извештај за промените во главнината,  
 - извештај за паричните текови,  
 - применетите сметководствени политики,  
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.

3. Преземени мерки во текот на извештајна година, за:

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

5. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и

6. Бизнис план за тековната година.

#### **16. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за количините на природен гас, согласно договорите за снабдување со природен гас, склучени со тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас.

- месечни извештаи за набавени и продадени количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- извештајувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

#### **17. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **18. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **19. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог: Табела 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС  
ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ГОДИНА**

ИМЕ НА ТАРИФЕН ПОТРОШУВАЧ	ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦОТ		ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ОД ПОЧЕТОК НА ГОДИНАТА	
	Планирано согласно Договор	Реализирано	Планирано согласно Договор	Реализирано
1.....				
2.....				
3.....				
4.....				
5.....				
<b>ВКУПНО</b>				

(во нм<sup>3</sup>)

**АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

1894.

Врз основа на член 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002, 60/2006, 29/2007 и 106/2008) и член 19 алинеја 1 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, донесен од Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на 28.5.2006 година, 25.5.2007 година и на 30.5.2009 година, Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на 28.5.2011 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во член 23 став 2 се бришат алинеите 24 и 25, а досегашните алинеи 26, 27, 28 и 29 стануваат алинеи 24, 25, 26 и 27.

**Член 2**

Се врши бришење на потточка 2 во глава 6 - Постапка за полагање на адвокатски испит, односно бришење на членовите 55-а, 55-б и 55-в, а потточка 3 - Постапка за упис и одземање на лиценца станува станува потточка 2.

**Член 3**

Во член 83 став 3 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија зборовите: „тримесечно“ се бришат и се додава „еднаш годишно, однапред од 1.1.-31.3. во тековната година.“

**Член 4**

Во член 83 од Статутот по ставот 3 се додаваат нов ста 4 кој гласи:

„По истекот на периодот од 1.1 - 31.1 предвиден во став 3, Комората доставува до адвокатите кои не платиле коморска членарина опомена пред тужба со обврска во рок од 3 (три) дена да ја платат коморската членарина. По истекот на овој рок Комората ќе покрене тужба за долг.“

**Член 5**

Член 84 став 2 од Статутот се брише.

Во член 84 од Статутот по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„Коморската маркичка адвокатот ја плаќа за секој поднесок, исправа и застапување или за сите поднесоци, исправи и застапувања по сите предмети во една година.

Ако адвокатот ги плаќа коморските маркички за секој поднесок, исправа и застапување тој е должен да обезбеди коморски маркички. Обезбедувањето на овие коморски маркички се врши со уплата на средствата на жиро-сметка на Адвокатската комора на Република Македонија.

Ако адвокатот плаќа коморски маркички за сите поднесоци, исправи и застапувања по сите предмети во една година, тој е должен да обезбеди 150 коморски маркички вкупно. Обезбедувањето на овие коморски маркички се врши со уплата на средствата на жиро-сметка на Адвокатската комора на Република Македонија. Уплатата се врши еднократно однапред за наредниот период од една година, сметано од денот на уплатата“.

**Член 6**

Член 85 од Статутот се менува и гласи:

„Паричните средства обезбедени од коморскиот уписан влог, коморската членарина, подароците и фондациите, закупнината и другите приходи во согласност со закон се користат за вршење на работите на Адвокатската комора на Република Македонија.

Паричните средства обезбедени од коморската маркичка се распределуваат на следниот начин и за следните цели:

- 1/3 (една третина) од вкупните средства припаѓаат на Адвокатската комора на Република Македонија заради остварување на потребите на сите адвокати и тоа: организирање на работата на стручната служба на Комората; изработка и водење на сите именици (за адвокати, стручни соработници, приправници); изработка на општите акти на Комората (Правилник за минимални хигиено-технички услови, Правилник за организација и систематизација на работните задачи во стручната служба на Комората, Правилник за дисциплинската одговорност на адвокатите, деловници за работа на органите на Комората); организирање на работата на органите на Комората (Собранието, Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд, Жалбениот совет); информирање на адвокатите (Информатор, Адвокатура); набавка на литература (стручна и научна, домашна и странска, ...); организирање и учество на работни средби (со државни органи и поединци, тематски или за општите состојби) и друго.

- 1/3 (една третина) од вкупните средства прибавени од адвокатите на таа заедница (за градот Скопје средствата се делат рамномерно на четирите адвокатски заедници) припаѓаат на адвокатските заедници заради остварување на потребите на сите адвокати од секоја адвокатска заедница одделно и тоа: организирање на работата на органите на Адвокатската заедница (простории, опрема, комунални трошоци) и друго.

- 1/3 (една третина) од вкупните средства припаѓаат Адвокатската комора на Република Македонија заради остварување на посебни намени и тоа: доделување на адвокатите поединечно во случаеви на нивни солидарни потреби (лекување, погреб), награди (годишнини, афирмација на адвокатурата на Република Македонија), меѓународна соработка (конференции, семинари) и друго“.

**Член 7**

Се задолжува Управниот одбор на АКРМ да изготви пречистен текст на Статутот на АКРМ.

**Член 8**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите во врска со коморската маркичка ќе се применуваат од 1.9.2011 година.

Собрание  
на Адвокатска комора на  
Република Македонија  
Претседавач,  
адвокат **Делџо Кадиев**, с.р.

## КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

1895.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица застапувано од ХХХ, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица застапувано од ХХХ, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ(Дарко ТТ) увоз-извоз Струмица застапувано од ХХХ, Друштво за трговија и услуги Тројка Три ДООЕЛ Струмица застапувано од ХХХ, Средно општинско училиште Никола Карев Струмица застапувано од ХХХ, Друштво за производство услуги и обука, авто школа и трговија на големо и мало увоз-извоз ДАЕЛ ДООЕЛ Струмица застапувано од ХХХ, Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ПАЉОШ ДООЕЛ застапувано од ХХХ, Струмица и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица заради утврдување на постоење на забранет договор, одлука на здружение на претпријатија и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа на територијата на општина Струмица, на седницата одржана на ден 12.11.2010 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### 1. Се утврдува дека

Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. Ленинова бр.26 Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. „24-ти Октомври“ бр.43 Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. „Ленинова“ бр.1/1-4 Струмица и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица, ул. „Ленинова“ бр.26 Струмица, учествувале во забранет договор и/или договорена практика на начин што што одлуките и ценонниците кои ги донеле, а во кои се утврдени цените за обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа, претходно меѓусебно ги усогласиле со што директно ги фиксирале продажните цени за услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа на територијата на општина Струмица со што сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

#### 2. Времетраење на повредата од точка 1:

Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и

авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица учествувал во повредата од точка 1) во периодот од од 1.3.2006 година (кога за прв пат била договорена цената за услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа) до денот на донесување на ова решение.

**3. Се забранува** Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица да вршат натамошна примена на забранетите одлуки и ценонници со кои се утврдува цената на услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа.

**4. Се наложува** на Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица самостојно да утврдат цени за обезбедување на услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа, врз основа на тршковен принцип, во рок од 30 дена од денот на доставување на ова решение и истите да ги достават до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утврдување.

5. Непостапувањето по ова решение претставува прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.

**6. Во постапката поведена по службена должност против** Средно општинско училиште Никола Карев Струмица, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, Струмица, против Друштво за производство услуги и обука, авто школа и трговија на големо и мало увоз-извоз ДАЕЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ристо Курчиев“ бр. 3/3, Струмица и против Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ПАЉОШ ДООЕЛ, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 170, Струмица и и Друштво за трговија и услуги Тројка Три ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Братство единство“ бр.29 Струмица, заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на територијата на општина Струмица, Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека истите не учествувале во забранет договор и/или договорена практика при вршење на услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа.

Уп. бр.08-22/11

12 ноември 2010 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1896.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Валеант Фармaceutикалс Интернешнл, Инк. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc.), Канада од една страна и ФармаСвис СА (PharmaSwiss SA), Швајцарија од друга страна, а поднесено од Валеант Фармaceutикалс Интернешнл, Инк. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc.), Канада Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 4.3.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Валеант Фармaceutикалс Интернешнл, Инк. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc.), со седиште на ул. Мисисауга, Мисисауга, Онтарио L5X 8M5, Канада (Misisauga, Misisauga, Ontario L5H 8M5, Kanada) и ФармаСвис СА (PharmaSwiss SA), со седиште на ул. Бундесплац 1, ЦХ-6300 Цуг, Швајцарија (Bundesplac 1, CH-6300 Cug, Switzerland) по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-44  
4 март 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1897.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Халк Банка А.Ш. Турција и Извозна и Кредитна Банка АД Скопје, а поднесено од Халк Банка А.Ш. Турција, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 18.3.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Халк Банка А.Ш. Турција (Türkiye Halk Bankasi A.S.) со регистрирано седиште на 2. Кадде Бр: 63 06520 Согутозу Анкара Р. Турција (2. Cadde No:63 06520 Söğütözü ANKARA) и Извозна и Кредитна Банка АД Скопје со регистрирано седиште на Ул. Мито Хацивасилев Јас-

мин бб, Скопје Република Македонија, по основ на стекнување на контрола од страна на Халк Банка А.Ш. Турција врз Извозна и Кредитна Банка АД Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-45  
18 март 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1898.**

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Шибра Бетајлигунгсфервалтунг ДОО (SCHIEBRA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH) од една страна и БРАМАК Дахсистеме интернационал ГмбХ (Bramac Dachsysteme International GmbH) и БРАМАК Дахсистеме Холдинг ГмбХ (Bramac Dachsysteme Holding GmbH) од друга страна, а поднесено од Шибра Бетајлигунгсфервалтунг ДОО, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 7.4.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Шибра Бетајлигунгсфервалтунг ДОО (SCHIEBRA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH) со седиште на Шонбруннер Штрассе 289, 1120 Виена, Австрија (Schönbrunner Strasse 289, 1120 Wien, Austria) и БРАМАК Дахсистеме интернационал ГмбХ (Dachsysteme International GmbH) и БРАМАК Дахсистеме Холдинг ГмбХ (Bramac Dachsysteme Holding GmbH), со седиште на Брамакштрассе 9, 3380 Пехларн, Австрија (Bramacstraße 9, 3380 Pöchlarn Austria) по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.



2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр.08-46  
7 април 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

#### 1899.

Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Комисијата за одлучување по прекршок во состав Чедомир Краљевски-претседател, Тодор Зафиров и Мевљан Љутвиу-членови, во постапката поведена по службена должност против ОНЕ - Телекомуникациски услуги ДОО Скопје, со седиште на бул. Кузман Јосифовски бр. 15, 1000 Скопје, застапувано од ХХХ, а за сторен прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренција („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) – злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 4.3.2011 година, го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

1. ОНЕ-Телекомуникациски услуги ДОО Скопје, со седиште на бул. Кузман Јосифовски бр.15, 1000 Скопје, ЕМБС ХХХ и единствен даночен број ХХХ како претпријатие кое поседува доминантна позиција на пазарот на завршување на повик во јавната мобилна комуникациска мрежа во сопственост на ОНЕ-Телекомуникациски услуги ДОО Скопје, во периодот од 27.5.2006 година до 1.12.2007 година, ја злоупотребило доминантна позиција на овој пазар преку директно наметнување на територијата на Република Македонија на нефер продажни цени на начин што тарифирањето за повикувач кон претплатник на ОНЕ-Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје кој ја има активирано услугата “говорна пошта” започнувало од моментот на воспоставувањето на повик, односно од моментот на активирање на говорниот автомат за оставање пораки, при што говорната порака за најава била дел од сервисот и била предмет на интервалот кој се тарифира со што сторило прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата, во врска со член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата;

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителот на прекршокот ОНЕ-Телекомуникациски услуги ДОО Скопје, со седиште на бул. Кузман Јосифовски бр.15, 1000 Скопје, ЕМБС ХХХ и единствен даночен број ХХХ, му се изрекува глоба во износ од 15.313.500,00 денари, што претставува ХХХ% од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2005 година, како година што претходи на годината во која е сторен прекршокот од точка 1) на ова решение;

3. Глобата од точка 3) од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на доставување на истото на следната уплатна сметка: 84018205187 други парични казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Гужбата го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр.09-13/3  
4 март 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

#### 1900.

Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Комисијата за одлучување по прекршок во состав Чедомир Краљевски-претседател, Тодор Зафиров и Мевљан Љутвиу-членови, во постапката поведена по службена должност против ЕВН Македонија АД – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр.9, 1000 Скопје застапувано од ХХХ, за сторен прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренција („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), – злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 16.3.2011 година, го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

1. ЕВН Македонија АД – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр.9, 1000 Скопје, ЕМБС ХХХ и единствен даночен број ХХХ како претпријатие кое поседува доминантна позиција на пазарот на снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало на територијата на Република Македонија, во периодот од 27.5.2006 година до 28.2.2008 година, ја злоупотребило доминантна позиција на овој пазар преку наметнување на нефер услови на тргување на територијата на Република Македонија на начин што на тарифните потрошувачи на мало за месечната сметка за потрошена електрична енергија им пресметувал и наплатувал манипулативен трошок во фиксен износ од 6 денари, со што ЕВН Македонија АД – Скопје сторила прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата, во врска со член 14 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителот на прекршокот ЕВН Македонија АД – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр.9, 1000 Скопје, ХХХ и единствен даночен број ХХХ му се изрекува глоба во износ од 30.627.000,00 денари, што претставува ХХХ% од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен во деловната 2005 година, како година што претходи на годината во која е сторен прекршокот од точка 1) на ова решение.

3. Глобата од точка 3) од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на доставување на истото на следната уплатна сметка: 84018205187 други парични казни со приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Гужбата го одлага извршувањето на решението.

ПП. бр.09-15/8  
16 март 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1901.**

Врз основа на член 10, член 15 и член 18 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија на ден 13.12.2010 и дополнето на 20.1.2011 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 14.2.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2010 година по наслов Физибилити студија за развој на туризмот во Шар планинскиот регион, нејзина имплементација и проекти за развој на зимскиот центар Попова Шапка во износ од 1.177.335,00 денари не претставува државна помош.

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2010 година по наслов Анализа за потенцијалот за развој на транзитниот туризам во износ од 600.000 денари не претставува државна помош.

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2010 година по наслов Проект „Поттикнување на развојот на алтернативни видови на туризам“ во износ од 495.400,00 денари претставува државна помош доделена врз основа на шема на помош, при што давателот на помошта има обврска од Комисијата за заштита на конкуренцијата да бара дополнително одобрување за секое идно доделување на државна помош врз основа на оваа мерка, во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош.

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2010 година по наслов Субвенции за разни туристички манифестации и форуми во износ од 850.000,00 денари не претставува државна помош.

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2010 година по наслов Субвенционирање на странскиот организиран туристички промет во износ од 11.000.000,00 денари, согласно член 8 став (2) точка б од Законот за контрола на државната помош претставува државна помош при што доделувањето на истата може да се дозволи како помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2010 по наслов Исплата на средства за проекти од Програмата за развој на туризмот за 2009 година во износ од 2.792.265,00 денари не претставува државна помош.

7. Средствата доделени од страна на Министерството за економија во 2010 година врз основа на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2010 и 02/2011) на определени туроператори и туристички агенции за:

- престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сите сместувачки капацитети во кој професионално се нудат угостителски услуги, освен за сместување кај издавачите на соби и апартмани кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност и немаат категоризација на истите;

- организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони или закупени минимум 10 места во воз од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релацијата (возењето со автобус и воз за време на престојот во Македонија не се вклучени);

- организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку 10 лица по група);

- организиран групен превоз во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што превозното средство во доаѓање на одредена дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и

- кружно патување – тури (најмалку 10 лица по група) со организиран превоз при поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во различни места во Македонија

во вкупен износ од 31.640,00 евра во денарска противвредност претставуваат незаконска државна помош во смисла на член 4 став (1) точка 5) од Законот за контрола на државната помош, чие доделување е дозволено, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

8. Средствата кои Министерството за економија дополнително ќе ги додели врз основа на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2010 и 02/2011) на определени туроператори и туристички агенции за:

- престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сите сместувачки капацитети во кој професионално се нудат угостителски услуги, освен за сместување кај издавачите на соби и апартмани кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност и немаат категоризација на истите;

- организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони или закупени минимум 10 места во воз од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релацијата (возењето со автобус и воз за време на престојот во Македонија не се вклучени);

- организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку 10 лица по група);

- организиран групен превоз во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што превозното средство во доаѓање на одредена дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и

- кружно патување – тури (најмалку 10 лица по група) со организиран превоз при поаѓање и заминување на авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во различни места во Македонија претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија и чие доделување е дозволено, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр. 10-36  
14 февруари 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски**, с.р.

**1902.**

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија на ден 16.12.2010 година и дополнето на 20.1.2001 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 15.2.2011 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Измена и дополна на законската регулатива за туризам и угостителство во износ од 55.000,00 денари не претставува државна помош.

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Анализа на туристичките потреби „ Анкета, прашалници и интервјуа“ во износ од 900.000,00 денари не претставува државна помош.

3. Мерката содржана во Дел II точка 3 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Изработка на Стратегија за рурален (селски) туризам во износ од 800.000,00 денари не претставува државна помош.

4. Мерката содржана во Дел II точка 4 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Имплементација на Студијата за развој на туризмот во Шар планинскиот регион во износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош.

5. Мерката содржана во Дел II точка 5 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Проект „ „Поттикнување на развојот на алтернативни видови на туризам“ во износ од 750.000,00 денари, претставува државна помош доделена врз основа на шема на помош, при што давателот на помошта има обврска од Комисијата за заштита на конкуренцијата да бара дополнително одобрување за секое идно доделување на државна помош врз основа на оваа мерка, во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош.

6. Мерката содржана во Дел II точка 6 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Проект за одбележување (сигнализација) на туристичките места во износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош.

7. Мерката содржана во Дел II точка 7 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Репринт на промотивни материјали од областа на туризмот во износ од 300.000,00 денари не претставува државна помош.

8. Мерката содржана во Дел II точка 8 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 533.000,00 денари не претставува државна помош.

9. Мерката содржана во Дел II точка 9 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Едукација и тренинг обуки за туристички проекти во износ од 200.000,00 денари не претставува државна помош.

10. Мерката содржана во Дел II точка 10 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Субвенции за разни туристички манифестации и форуми во износ од 200.000,00 денари не претставува државна помош.

11. Мерката содржана во Дел II точка 11 од Предлог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година под наслов Субвенционирање на странскиот организиран туристички промет во износ од 10.000.000,00 денари, согласно член 8 став (2) точка б од Законот за контрола на државната помош претставува државна помош, која како шема на помош ја доделува Министерството за економија, со примена на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет („Службен весник на Република Македонија,, бр. 21/2010 и 02/2011) при што доделувањето на истата може да се дозволи како помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија, во смисла на член 8 став (2) точка б од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр.10-40  
15 февруари 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

**1903.**

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето бр.10/43 од 24.12.2010 година, поднесено од Македонска банка за поддршка на развојот, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 15.2.2011 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Користењето на средства од Буџетот на Република Македонија за сервисирање на доспеаните обврски по основ на трошоци за камата кое произлегува од Одлуката на Владата на Република Македонија бр.19-3229/1 од 30.6.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/09) за плаќање на обврските по основ на трошоците за камата кои произлегуваат од договорот за заем наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти, склучен помеѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот и Одлуката на Владата на Република Македонија бр.51-3967/1 од 27 јули 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/10) за субвенционирање на дел од каматната стапка по која банките учеснички на крајните корисници им ги одобруваат кредитите од кредитната линија за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти од Европската инвестициона банка не претставува државна помош, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр.10-43  
15 февруари 2011 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1904.

## ИСПРАВКА

Во правилниците: „Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности“ и „Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок“ од Министерството за финансии, објавени во „Службен весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 година, поради техничка грешка се дава следната исправка:

Составен дел на „Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 година, на страница 8, треба да биде образецот:

ПРИЛОГ

ДО ПИСАРНИЦАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА

- 1) ОПШТИНА \_\_\_\_\_  
2) ГРАД \_\_\_\_\_

## БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности

Од \_\_\_\_\_

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице - подносител на барањето)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, согласно рокот утврден во член 36 став (4) од Законот за даноците на имот да постапите по пријавата за донесување на решение за висината на данок на промет на недвижности поднесена под број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година до Општина \_\_\_\_\_, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Место и датум

Подносител на барањето

а составен дел на „Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок“, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 година, на страница 10, треба да биде образецот:

ПРИЛОГ

ДО ПИСАРНИЦАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА

- 1) ОПШТИНА \_\_\_\_\_  
2) ГРАД \_\_\_\_\_

## БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок

Од \_\_\_\_\_

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице - подносител на барањето)

(седиште на правно лице/адреса на физичко лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно во рокот утврден во член 33 став (4) од Законот за даноците на имот да постапи по пријавата за донесување на решение за висината на данок на наследство и подарок поднесено под број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година до Општина \_\_\_\_\_, чија копија ви ја доставувам во прилог.

Место и датум

Подносител на барањето

## ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1905.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008 и 85/2010), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2011 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2011 година, во однос на просечните цени на мало во 2010 година, е повисок за 3,7 %.

Директор,  
м-р **Благица Новковска**, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011075